

## ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

**Назив на закон:** Закон за гробишта и погребални услуги

**Субјекти на надзор:**

**Надлежна инспекциска служба:** Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат при Општина Радовиш - Одделение за градежна, комунална и инспекција и инспекција за сообраќај и патишта

### Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

### Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
<b>Назив на глава / оддел од прописот:</b> _____					
Член 9 Ставови 5	Дали давателот на комуналните услуги ги одржува гробиштата согласно со овој закон;	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 Точка 1	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 14 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги води посебно сметководство за приходите остварени од вршењето на дејноста управување со гробишта	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 Точка 2	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 15 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги врши управување со гробишта без дозвола	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 Точка 3	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 17	Дали давателот на комуналните услуги врши управување со гробиштата спротивно на	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 Точка 4	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	

Член 18 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги обезбеди еднакви и недискриминаторски услови за пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните објекти на гробиштата на оператор на погребални услуги и каменорезач	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став1 Точка 5	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 30 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги извршил погребување без одобрение за погреб	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став1 Точка 6	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 29 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги изврши погребување надвор од гробиштата при евентуални природни и други несреќи, војна, тероризам, епидемии, погребување на црковни великодостојници по одлука на црква, верска заедница или религиозна група, без одобрение	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став1 Точка 7	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 30 Став 1 и 2	Дали давателот на комуналните услуги не издаде одобрение за извршување на погребување, по приложување на документација со која е констатирано дека лицето е умрено	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став1 Точка 8	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 36 Став 2	Дали давателот на комуналните услуги врши откопување на гроб без одобрение од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став1 Точка 9	Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата: Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се	

				изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата
Член 9 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги има изготви проект за распоредување на парцели за гробни места	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став1 Точка 1	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице
Член 10 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги гради надгробни споменици спротивно на законот	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став1 Точка 2	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице
Член 10 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги гради надгробни споменици и испишува текстови спротивно на член од овој закон;	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став1 Точка 3	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице
Член 17 Став 1 алинеа 5	Дали давателот на комуналните услуги води дневник и регистар на сите погребани лица	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 4	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на

				овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член17 Став 1 алинеа7	Дали давателот на комуналните услуги води евиденцијата на носител на гробно место	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 5	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 18 Став 2	Дали давателот на комуналните услуги издава протокол ;	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 6	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 18 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги дозволува пристап и користење на комуналната инфраструктура и придружните објекти	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 7	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 22 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги врши преземање и превоз на посмртните останки на умреното лице со возило кое не е наменето за превоз на умрени лица	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 8	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	

Член 22 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги врши преземање на умрено лице без документација издадена од овластено лице за констатирана смрт	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 9	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 24 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги врши дезинфекција на возилото	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 10	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 24 Став 4	Дали давателот на комуналните услуги врши превоз на посмртни останки на умрени лица со товарни и патнички и други видови возила	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 11	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 27 Став 2	Дали давателот на комуналните услуги изврши изложување на одар на умрени лица од заразни болести	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 12	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 30 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги издава одобрение за погреб без документација со која е констатирано дека лицето е умрено	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 13	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	

Член 34 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги изврши погребување на умрено лице во гробно место пред истекот на времето за мирување	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 14	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 36 Став 4 алинеа 12	Дали лицата кои вршат откопување немаат заштитна облека и обувки	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 15	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 36 Став 5	Дали давателот на комуналните услуги по извршеното откопување на посмртните останки не изврши дезинфекција на сандакот, гробот и гробното место	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 16	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 41	Дали давателот на комуналните услуги овозможува непречено вршење на инспекциски надзор на инспекторите од членот 39 на овој закон и не им ја даде на увид целата документација што е предмет на надзорот	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 Точка 17	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 17 Став 1 алинеа 11	Дали нема утврдено ред и работно време на гробиштата или не се придржува кон утврдениот ред, работното време и обезбедување мир на гробиштата	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45а Став 1 Точка 1	Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	

Член 24 Став 4	Дали врши превоз на посмртни останки на умрени лица со товарни, патнички и други видови на возила (член 24 став (4)) и	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45а Став 1 Точка 2	Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 24 Став 2	Дали возилото регистрирано за превоз на посмртни останки на умрени лица го користи за други намени	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45а Став 1 Точка 2	Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице	
Член 15 Став 2 и Член 21 Став 2	Дали на овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи ако во роковите утврдени од овој закон не ги побара потребните докази.	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45в Точка 1	Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице	
Член 15 Став 3 и Член 21 Став 3	Дали на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган ако во роковите утврдени од овој закон не ги достави бараните докази.“	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45а Точка 2	Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице	